



**Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“
објавува
Повик за обучувачи за испорака на работилници
за академската 2017/2018 година**

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ објавува повик за обучувачи за испорака на работилници за зајакнување на личните, академските и професионалните вештини и способности на студентите Роми во рамки на проектот: **„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“**, финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Теми, распоред и опис на работилниците

Теми на еднодневни работилници:

- Техники за ефикасно и ефективно учење
- Техники за пишување на семинарски труд
- Основи на истражувачка работа
- Методологија на научно - истражувачка работа

Содржината и методологијата на работа на работилниците треба да се прилагоди на потребите на целната група.

Работилниците ќе се реализираат во период од февруари до април 2018 година. Датумите за одржување на работилниците ќе бидат тековно одредени во согласност со обучувачите и студентите.

Работен јазик на работилниците ќе биде македонскиот јазик.

Работни задачи на обучувачите

Селектираните обучувачи кои ќе ги испорачат работилниците ќе треба:

- Да изготват финален дизајн на работилница со методологија за работа согласно потребите на студентите, најмалку 7 дена пред работилницата;
- Да подготват материјали за работа за работилницата, најмалку 7 дена пред работилницата;
- Да подготват агенда за работилницата;
- Да дистрибуираат електронски примерок од сите употребени наставни материјали за работилницата, до проектниот тим и учесниците, најдоцна 7 дена по работилницата;
- Да спроведат евалуација на работилницата;
- Да изготват наративен извештај за работилницата.

Селектираните обучувачи ќе добијат темплејт за агенда, темплејт за евалуационен прашалник и темплејт за подготовка на наративен извештај од проектниот тим на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“.

Селектираните обучувачи пред испорака на работилницата ќе склучат договор за авторско дело со Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во кој ќе се регулираат договорените работни задачи и висината на авторскиот надоместок.



Услови за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови:

- Да имаат завршено високо образование;
- Да имаат работно искуство во испорака на работилници;
- Да имаат работно искуство во испорака на работилници на темите кои се наведени во овој повик;
- Да имаат добро познавање на педагошките пристапи на учење, методи и методологија на работа.

Документи за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:

- Документ кој ќе го потврди степенот на завршено високо образование;
- Кратка биографија која ќе ги содржи најважните претходно испорачани работилници, обуки и семинари;
- Листа на испорачани работилници/обуки за темата/ите за кои се пријавувате;
- Предлог дизајн за секоја од работилниците за кои се пријавува како обучувач (**темплет од дизајн на работилница**).

Начин на пријавување

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk, со назнака за **пријавување за повик за обучувачи**.

Рок за пријавување

Пријавувањето за обучувачи за испорака на работилници во текот на академската 2017/18 година на горенаведените теми е најдоцна до **18 јануари 2018 година**.

Селекција на кандидати

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Извршниот Одбор на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Јануари 2018.

Критериуми при процесот на селекција на кандидати се:

- Искуство во испорака на обуки/работилници;
- Искуство во испорака на обуки/работилници на темите кои се наведени во овој повик;
- Квалитет на предлог дизајн на работилница;
- Квалитетот на доставени документи.

Сите пријавени кандидати ќе бидат регистрирани во базата на обучувачи на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ и ќе бидат информирани за следните повици.

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 076/225-568, секој работен ден од 10.00 до 18.00 часот или електронски на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk.